



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 септември 2023 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: август 2023 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})**, во август 2023 година, се намали за 0,2% на месечна основа, главно поради падот на депозитните пари и готовите пари во оптек, а во помал дел и од долгорочните депозити до две години, во услови на раст на краткорочните депозити. Анализирано на годишна основа, паричната маса бележи раст од 7,4%, што во најголем дел се должи на повисоките депозитни пари, како и на краткорочните депозити, при позитивно влијание и на останатите компоненти.
- Во август, **вкупните депозити³** остварија месечно зголемување од 0,2% и во целост се објаснува со растот на депозитите на корпоративниот сектор, при пад на депозитите на домаќинствата. Годишниот раст изнесува 10,1%, како резултат на зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку поизразен придонес на корпоративниот сектор.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2022	7.2023	8.2023	12.2022	3.2023	6.2023	8.2023	12.2022	3.2023	6.2023	8.2023
Парична маса М4	547,355	568,485	568,755	5.1	6.9	11.4	9.8	3.0	-0.6	1.3	0.0
Парична маса М3	499,803	509,693	508,777	5.3	6.6	10.0	7.4	2.8	-1.0	0.9	-0.2
од кои:											
Готови пари во оптек	47,494	48,663	47,569	6.8	6.3	9.4	6.2	9.6	1.4	2.1	-2.2
Депозитни пари	188,036	193,652	192,075	5.8	10.4	15.8	11.6	4.1	-1.2	1.1	-0.8
Краткорочни депозити	214,490	216,480	218,720	6.8	4.6	4.8	4.4	0.9	-1.3	0.6	1.0
Долгорочни депозити до 2 години	49,782	50,897	50,413	-3.8	2.5	13.4	6.6	0.0	-1.1	0.8	-1.0
Вкупни депозити	491,537	510,200	511,377	4.9	6.8	11.5	10.1	2.6	-0.9	1.2	0.2
од кои:											
Корпоративен сектор	142,627	148,438	153,071	3.7	5.9	19.7	19.0	3.3	-2.2	1.3	3.1
Во денари	94,395	99,202	101,101	2.5	6.7	19.0	16.2	1.0	-2.4	2.1	1.9
Во странска валута	48,232	49,236	51,970	6.1	4.4	21.0	25.0	8.2	-1.9	-0.3	5.6
Домаќинства	323,084	335,004	331,720	5.8	8.4	8.8	7.0	2.7	0.1	1.2	-1.0
Во денари	155,215	163,380	158,971	2.2	9.9	14.1	11.1	6.2	0.6	1.9	-2.7
Во странска валута	167,869	171,625	172,749	9.3	7.0	4.3	3.5	-0.3	-0.3	0.5	0.7

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат М3 како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат М3 (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат М3 и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во август, се повисоки за 0,3% споредено на месечно ниво во целост поради зголеменото кредитирање на секторот „домаќинства“. Годишниот раст од 6,4% е резултат на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2022	7.2023	8.2023	12.2022	3.2023	6.2023	8.2023	12.2022	3.2023	6.2023	8.2023
Вкупни кредити	423,114	433,596	434,701	9.4	6.6	6.5	6.4	1.4	0.7	1.1	0.3
<i>од кои:</i>											
Корпоративен сектор	205,974	207,830	207,309	11.5	6.2	6.5	5.8	2.6	0.5	1.2	-0.3
Во денари	122,377	123,269	123,923	6.8	1.9	3.8	6.4	3.5	0.2	1.4	0.5
Во странска валута	83,598	84,562	83,386	19.3	12.9	10.8	4.9	1.4	0.9	0.9	-1.4
Домаќинства	214,965	223,198	224,817	7.3	6.8	6.4	6.7	0.3	0.8	0.9	0.7
Во денари	119,178	122,288	123,515	5.2	4.0	3.2	4.1	-0.2	0.6	0.5	1.0
Во странска валута	95,786	100,910	101,302	10.2	10.6	10.7	10.1	1.0	0.9	1.5	0.4

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴





Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, кај **вкупните депозити на корпоративниот сектор** е забележан месечен раст од 3,1%, главно под влијание на зголемените краткорочни депозити во странска валута и депозитните пари, а во помала мера и на долгорочните депозити во денари, во услови на пад на краткорочните депозити во денари и долгорочните депозити во странска валута. Во споредба со август претходната година, депозитите на корпоративниот сектор се повисоки за 19,0%, како резултат на растот на сите компоненти, со најголем придонес на краткорочните депозити во странска валута и депозитните пари.
- **Кредитите на корпоративниот сектор⁵**, во август, се намалија за 0,3% на месечна основа, во целост под влијание на падот на кредитите во странска валута, при забележан раст на кредитирањето во денари. Годишниот раст изнесува 5,8% и произлегува од зголемените кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес кон растот на кредитите во денари.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.


⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.





Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во август, **депозитите на домаќинствата** се намалени за 1,0% во однос на претходниот месец, во целост како одраз на падот на депозитните пари, во услови на остварен раст кај останатите компоненти. Во споредба со август минатата година депозитите на домаќинствата бележат раст од 7,0%, како резултат на повисоките долгорочни депозити во странска валута и во денари и депозитните пари, а во услови на забележан пад на краткорочните депозити во странска валута.
- Кај **кредитите на домаќинствата**, во август, месечната стапка на раст изнесува 0,7% во поголем дел поради зголеменото кредитирање во денари, при позитивен придонес и на кредитите во странска валута. Анализирано на годишно ниво, кредитите на домаќинствата остварија раст од 6,7%, при раст на кредитите во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)				месечна промена (во %)			
	12.2022	7.2023	8.2023	12.2022	3.2023	6.2023	8.2023	12.2022	3.2023	6.2023	8.2023
Потрошувачки кредити	112,504	116,605	116,898	6.3	6.2	6.2	6.4	0.7	0.9	1.1	0.3
Станбени кредити	75,905	80,167	80,572	12.7	11.7	11.3	10.8	1.2	0.8	1.4	0.5
Автомобилски кредити	358	379	384	9.1	9.9	8.6	16.7	-0.2	-0.5	4.4	1.3
Кредитни картички	10,324	10,126	10,157	0.7	0.5	-1.3	-2.1	-0.9	0.4	-0.1	0.3
Негативни салда по тековни сметки	5,963	6,253	7,068	1.0	-0.2	-2.6	7.0	-10.2	0.5	-4.1	13.0
Други кредити	2,207	1,934	1,928	-15.5	-16.1	-17.9	-16.9	-0.7	-2.1	-4.2	-0.3

Извор: НБРСМ.

- Во август, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, бележат месечно зголемување од 0,3% и 0,5%, соодветно, како и годишен раст од 6,4% и 10,8%, соодветно. **Автомобилските кредити**, овој месец, забележаа раст од 1,3% на месечна основа, како и годишен раст од 16,7%, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** се зголемија за 0,3% на месечна основа, при годишен пад од 2,1%. Во август, **негативните салда на тековните сметки** забележаа месечен и годишен раст од 13,0% и 7,0% соодветно, додека кредитите одобрени врз **други основи** се намалија на месечно и на годишно ниво за 0,3% и 16,9%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspk

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 20 октомври 2023 година (референтен пресек заклучно со септември 2023).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.